



Е - МАПАС
бр. 9

април 2014 година

МАПАС ВО ЈАВНОСТА

МАПАС активно презема активности за подигнување на свеста на јавноста за капитално финансираното пензиско осигурување, излегување во пресрет на интересите на членовите на пензиските фондови и едуцирање на младите како идни членови во тростолбниот пензиски систем.

Во таа насока, МАПАС има настапи на медиумите на повеќе теми од областа на капитално финансираното пензиско осигурување, а се објавуваат и написи во пишаните медиуми (соопштенија и интервјуа во пишани медиуми и интервјуа за радио и телевизија).



Од аспект на транспарентноста, МАПАС тековно и навремено објавува месечни, квартални и годишни статистички извештаи во кои се прикажани најзначајните бројки и показатели поврзани со вториот и третиот столб, а еднаш годишно објавува и детален извештај за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување кој содржи многу податоци, информации и анализи. Исто така МАПАС редовно ја ажурира својата веб страница со новости и тековни активности.

За посигурни пензионерски денови



Следете не и на:

[http://www.facebook.com/
MAPAS.MK](http://www.facebook.com/MAPAS.MK)

Секое надградување на вистинско знаење е
надградување на човечката моќ.

Horace Mann

Постои една тајна психологија на пари.
Повеќето луѓе не знаат за тоа. Тоа е причината
зошто повеќето луѓе никогаш нема да станат
финансиски успешни. А недостатокот на пари
не е проблем, тоа е само симптом на она што се
случува во вас.

T. Harv Eker

Образованието е предуслов за напредок,
во секое општество, во секое семејство.

Kofi Annan



Е - МАПАС

Од минатата година, новина е објавувањето на електронскиот информатор Е-МАПАС, кој се објавува на интернет страницата на МАПАС и се доставува на сите заинтересирани лица по електронска пошта, каде на многу приемчив и сликовит начин на читателите им се приближуваат релевантните теми од капитално финансираното пензиско осигурување.



МАПАС на FACEBOOK




Исто така, МАПАС креираше facebook страница на која се врши редовно ажурирање за сите активности поврзани со МАПАС со цел информирање со новости на своите членови.

www.facebook.com/MAPAS.MK

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА МАПАС

Со цел заштита на интересите на членовите на задолжителните и доброволните пензиски фондови, информирање на потенцијалните членови на пензиските фондови за придобивките од членство и развој на свеста на јавноста за капитално финансираното пензиско осигурување, МАПАС организира ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ за членство во пензиските фондови. Сите лица кои се заинтересирани да добијат повеќе информации за работењето на МАПАС, како и за правата кои произлегуваат од членство во пензиските фондови можат да дојдат во просториите на МАПАС.



Во јануари 2014 година претставници на МАПАС го посетија 350.000 член во вториот столб, кој при тоа беше запознаен со улогата на МАПАС во реформиранот пензиски систем и неговите права како член во вториот столб.



ПРОМОЦИЈА НА ЗЕЛЕН ПЛИК

Во февруари 2014 година беше промовирана измената која се однесува на форматот и содржината на годишните извештаи за членовите во насока на нивна поголема прегледност, поедноставен и сликовит приказ на пензиската заштеда на членовите. Имено, известувањата до членовите на задолжителните и доброволните пензиски фондови започнувајќи од оваа година се доставуваат во зелен плик со цел нивна лесна препознатливост.




ЕДУКАТИВНА КАМПАЊА

Посетени 40 средни училишта... кампањата продолжува



Во октомври 2013 година започна едукативна кампања за пензиско штедење под мотото: "Моето друштво е мој избор, а штедењето моја иднина...", која се спроведува од страна на Министерството за труд и социјална политика во соработка со Министерството за образование и наука, МАПАС и двете пензиски друштва, НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје и КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.



Секое патување започнува со иланирање. Планирај ја својаша иднина

Едукативна кампања за пензиско штедење

Целта на едукативната кампања е финансиска едукација и развивање на свеста кај младите за значењето на пензиското штедење. Имено, со оваа едукативна кампања им се обраќа на младите со цел да ги запознаеме со пензискиот систем во целина и улогата на пензијата и значењето на пензиското штедење во животот на секој човек. За таа цел, на учениците им беа поделени информативни брошури.



Во насока за финансиска едукација за младите Народната банка на Р.М., Министерството за финансии, МАПАС, Агенцијата за супервизија на осигурување и Комисијата за хартии од вредност на Р.М. формираа Координациско тело на регулаторните институции во Македонија за финансиска едукација. Целта е овие институции, со заеднички заложби и проекти, да го подигнат нивото на финансиска писменост на населението во Република Македонија.



Во периодот од 10 до 17 март 2014 година во „Глобалната недела на пари“ (GMW) сите институции од Координациското тело за финансиска едукација организираа активности со посета на училишта и одржување презентации на учениците. МАПАС одржа презентации пред 150 средношколци. По одржаните презентации беа поставени наградни квиз прашања на учениците каде беше покажана голема активност и заинтересираност од нивна страна.

За посигурни пензионерски денови

НОВОСТИ

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЕНЗИИ И ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ

Советот на експерти на седницата одржана на 31.01.2014 година ги донесе предвидените подзаконски акти во надлежност на МАПАС согласно Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување. Со овие акти се доуредуваат начините и комбинации на исплата на пензии и пензиски надоместоци од вториот и третиот столб, улогите на институциите овластени да ги исплаќаат, новиот Центар за електронски систем за котација кој ќе се создаде заради поголема транспарентност на процесот за избор, поврзаноста со првиот столб и начинот за остварување пензија односно пензиски надоместок од втор и трет столб, поврзаноста и улогите на сите институции во гарантирањето минимална исплата на пензија, итн.

ТАИЕХ ПРОЕКТ

МАПАС продолжи да ги користи можностите на програмата ТАИЕХ, која има посредничка улога во пренесувањето на искуствата од Европската комисија и земјите членки на ЕУ кон потенцијалните земји за интеграција во ЕУ. Во период од 17-18 февруари 2014 година, претставници на МАПАС беа во студиска посета на Finansinspektionen - супервизор и регулатор на финансискиот пазар во Шведска. Целта на посетата беше размена на искуства во областа на супервизијата, прописите со акцент на супервизијата на информатичките поставки.

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

ДАЛИ МОЖАМ ДА ПОВЛЕЧАМ ДЕЛ ОД МОИТЕ СРЕДСТВА ВО ВТОР СТОЛБ КАКО ЕДНОКРАТНА ИСПЛАТА ПРИ ПЕНЗИОНИРАЊЕТО?

Не, туку по пензионирањето со Вашите заштеди може да купите ануитет кој ќе Ви обезбеди месечни исплати на пензија, или ќе можете да ја повлекувате Вашата заштеда постепено, по пат на т.н. „програмирано повлекување“. Нема да можете едноставно да ги повлечете Вашите заштеди одеднаш по пензионирањето, бидејќи целта на вториот столб е да обезбеди стабилен, редовен прилив на пензионерски приход во текот на Вашата старост.

ШТО АКО НЕ СУМ ЗАДОВОЛЕН ОД УПРАВУВАЊЕТО СО СРЕДСТВАТА НА МОЈАТА СМЕТКА ВО ВТОРИОТ И ТРЕТИОТ СТОЛБ?

Доколку не сте задоволни со услугите на друштвото кое управува со пензискиот фонд во кој сте зачленети можете да се префрлите во друго друштво.



Имате прашања или поплаки?

Јавете се во МАПАС или напишете порака на contact@mapas.mk



АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ (МАПАС)

Стив Наумов 100, 1000 Скопје, Република Македонија

Тел: (02) 3224 229; 3166 452

www.mapas.mk